

Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 13 февруари 2023 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за измена на Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година

1. Во Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/21) во точката 1, алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

- за 2023 година во износ од 10,82 ден/м³;
- за 2024 година во износ од 11,15 ден/м³.

2. Во точката 2 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,64 %;
- минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 3,71 %.

3. Во точката 3 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 10,43 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 11,21 ден/м³;
- за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 10,74 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 11,56 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга - ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија да ги исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2023 година.

Образложение

ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија, согласно член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање поради измена на План за прилагодување по исклучок заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-502/22 од 25.11.2022 година (во натамошниот текст: Барање).

Со Барањето, ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија, побара поведување на постапка за измена за Решението за утврдување на тарифа на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.200/21) пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифа.

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за регулираниот период :

	Ед.мерка	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.756.758	2.823.510
Амортизација	денари	167.851	172.601
Средства за ликвидност	денари	14.947	15.352
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	190.000	190.000
Принос на регулирани средства	денари	362.590	363.881
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.004.401	3.085.706

Количина	m ³	267.953	266.852
Просечна тарифа	ден/m ³	10,82	11,15
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	10,43	10,74
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	11,21	11,56

Регулаторната комисија за енергетика на 30 ноември 2022 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Нова Македонија“ и “Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 8 февруари 2023 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за изменување на решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-279/1 од 8 февруари 2023 година, свика подготвителна седница со предмет на разгледување предлог текст на Решение за измена на решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

	Ед.мерка	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.756.758	2.823.510
Амортизација	денари	167.851	172.601
Средства за ликвидност	денари	14.947	15.352
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	190.000	190.000
Принос на регулирани основни средства	денари	64.845	74.243
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.004.401	3.085.706
Количина	m ³	267.953	266.852
Просечна тарифа	ден/m ³	10,82	11,15
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	10,43	10,74
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	11,21	11,56

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци во 2022 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2023 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 364.664 денари за 2023 година и 368.635 денари за 2024 година;

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 258.912 денари за 2023 година и 261.296 денари за 2024 година;

4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.828.276 денари за 2023 година и 1.884.099 денари за 2024 година;

5. Трошоците за други услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 147.013 денари за 2023 година и 149.218 денари за 2024 година;

6. Останатите и вонредните трошоци согласно Барањето и истите изнесуваат 157.893 денари за 2023 година и 160.262 денари за 2024 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 36.842 денари за 2023 година и 41.592 денари за 2024 година.

Амортизацијата бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга изнесува 131.009 денари за 2023 година и 131.009 денари за 2024 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат, 14.947 денари за 2023 година и 15.352 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2023 година изнесува 64.845 денари и 74.243 денари 2024 година.

Испорачаната количина на вода е прифатена согласно податоците од Барањето, и истата изнесува 267.953 m³ за 2023 година и 266.852 m³ за 2024 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 10,82 ден/m³ за 2023 година и 11,15 ден/m³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 3,64% за 2023 година и 3,71% за 2024 година.

ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија при донесување на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, амортизацијата на бесплатно добиени средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

**УП1 бр. 08-502/22
13 февруари 2023 година
Скопје**

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски**